

#### Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации. Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

\*Детални информации може да најдете во Проспектот.

#### Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	34.138.493,68
Цена на уделот	99,9154
Минимален износ на вложување*	/
Стандардна девијација	0,05%
Ризична класа	1

\* во зависност од програмата која ја бира клиентот.

#### Надместоци

Надместоци на товар на инвеститорот:

до 920.000 ден	5,0%
920.001 - 1.535.000	4,5%
1.535.001 - 3.070.000	4,0%
3.070.001 - 6.145.000	3,5%
6.145.001 - 15.370.000	3,0%
15.370.001 - 30.745.000	2,5%
30.745.001 - 61.490.000	2,0%
61.490.001 - 153.745.000	1,5%
над 153.745.001	1,0%

Надомест за излез не се наплатува (0%)


Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,25% годишно

#### Остварен принос

	Просечен принос	
	12 месеци	/
Принос за 2014	2 години	/
	5 години	/
	од основање	0,00%

#### Изложеност по вид на инструмент




Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се релано остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информација за фондот може да довлете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страната [www.wvpfondovi.mk](http://www.wvpfondovi.mk) на телефон 02/ 328 0082 или на една од следните е-маил адреси [info@wvpfondovi.mk](mailto:info@wvpfondovi.mk) [contact@wvpfondovi.mk](mailto:contact@wvpfondovi.mk).


#### ТОП 10 ВЛОЖУВАЊА

Halk banka depozisit	85,96%
BMW AG	4,04%
Berkshire Hathaway Inc	3,34%
Daimler AG	3,11%
Raiffeisen Bank International Akt	2,93%
Allianz SE	2,47%
Cash	1,91%


#### Вредност на удел




#### Географска изложеност



#### Секторска изложеност



#### Валутна изложеност



Почитуван инвеститор,

Скопје, 31.12.2014

ВФП Премиум Инвест го затвори јавниот повик на 04.12.2014 и со тоа официјално го добивме правото активно да ги управуваме и инвестираме средствата на фондот. Со оглед на тоа дека имавме само три недели до крај на годината, успеавме дел од нашето портфолио да го пласираме во акции на големи и стабилни компании во Германија, Америка и Австрија и со тоа да профитираме од нивниот развој во иднина. За тие три недели успеавме да собираме 555.100€ од инвеститорите, кои преку купување на удели во ВФП Премиум Инвест стана акционери на следниве компании:

***BMW AG - Најголемиот и најпознат германски производител на луксузни автомобили;***

После детална Анализа од страна на Аналитичкиот сектор на WVP Invest во Грац, Инвестицискиот одбор на ВФП Фонд Менаџмент реши дел од средствата да ги инвестираме во ова компанија од која очекуваме стабилна дивиденда од 2,3 % годишно и веруваме дека има голем потенцијал за раст и развој во иднина. Развојот на светската економија, слабото евро како и стабилната финансиска состојба и иновативноста на компанијата се едни од главните причини зошто **BMW AG** е дел од нашето портфолио.

***Berkshire Hathaway Inc - компанијата на Warren Buffett, најуспешниот инвеститор и еден од најбогатите луѓе на светот;***

Инвестицискиот одбор немаше голема дилема да реши дел од средствата да бидат инвестирани во компанијата на најдобриот инвеститор на сите времиња. Со тоа направивме диверзификација по валута и успеавме дел од нашето портфолио да биде инвестирано во Њујоршка Берза во Американски Долари. Очекуваниот раст на Американската економија, растот на доларот, ефикасното корпоративното управување како и миксот на компаниите кој се дел од портфолиото на Berkshire Hathaway Inc ни дава сигурност дека ќе профитираме од овој развој уште многу години откако легендарниот инвеститор **Warren Buffett** нема да биде меѓу живите на оваа планета.

***Daimler AG - Германскиот гигант на автоиндустријата, меѓудругото познат по прозиводство на автомобилската марка Mercedes - Benz;***

Аналитичкиот сектор на WVP Invest во Грац ја препорача ова компанија, која е многу повеќе од производител на Mercedes Benz. Daimler AG е истотака еден од најголемите производители на камиони, автобуси, има своја банка - Mercedes Bank, компанија за лизинг на камиони - Daimler Truck Financial како и компанија за лизинг и финансирање на луксузни автомобили - Mercedes Benz Financial.

Инвестицискиот Одбор на ВФП Фонд Менаџмент ја анализираше финансиската состојба на ова компанија, ги анализиравме претпоставките за идните приходи и добивки, како и растот на дивидентата и сите беа позитивни, со што и решивиме дел од средствата на нашите инвеститори да бидат инвестирани во ова компанија. Со очекувана годишна дивиденда од 3,5 %, раст на светската економија како и слабото евро кое ќе го стимулира експортот, веруваме дека нашите акции во Daimler AG во следните години ќе вредат многу повеќе.

***Raiffeisen Bank International - Најголемата Банкарска Групација во Австрија;***

Како една од најголемата Банкарска Групација во Австрија проширана во Источна и Југоисточна Европа, добар дел од приходите ги реализира од бизнисот во овој регион. Украинската криза како и падот на Рускиот рубл, придонесоа на голем пад на цената на акцијата на Raiffeisen Bank International. Познавајќи ја големината и важноста на ова компанија во Австрија, Инвестицискиот Одбор реши да се искористи ова ситуација и многу мал дел од портфолиото да купиме акции под хисториски ниски цени. Веруваме дека откако ќе се решат овие проблеми цената на акциите ќе вредат многу повеќе. Во исто време активно ќе ги следиме случувањата и ако оцениме дека треба да се продават акциите, ќе го направиме тоа.

***Allianz SE - една од најголемите Осигурителни и Финансиски компании во светот;***

Имајќи ја во предвид нашата долгорочна традиција и искуство во осигурителниот бизнис ни беше лесно да ја анализираме и да решиме дел од нашите средства да ги инвестираме во најголемата осигурителна компанија во Германија, која дејствува низ цел свет. Освен во осигурителниот бизнис, кој многу профитабилно го води, Allianz SE има истотака големи Финансиски компании, меѓудругото и најголемото друштво за управување со обврзнички инвестициски фондови во светот - PIMCO, која во моментот има 1,97 трилиони долари под менаџмент. Стабилните приходи, кој се многу важни за една осигурителна компанија, константиот раст на добивката, ефикасниот менаџмент со германска етика на работа, како и атрактивната просечна годишна дивиденда од 4,8 %, се доволни аргументи за инвестицискиот одбор да реши дел од средствата да бидат инвестирани во ваква успешна компанија.

Драги инвеститори, како што можете да приметите, портфолиото на ВФП Премиум Инвест за кратко време се збогати со успешни компании во различни земји, индустрии и валути.

За 2015 имаме во план нашето портфолио да го инвестираме и во други индустрии како што се Фармацевската индустрија, Нафтената, ИТ и Прехранбената индустрија. Преку професионална анализа ќе инвестираме во големи и сигурни компани, лидери во својот сектор кои имаат голем потенцијал за раст и развој.

Далбоко сме уверени дека како акционери на овие големи и успешни компани од различни индустрии имаме шанса, во среден и долгорочен период, да профитираме од нивниот развој и развојот на светската економија.

Со почит,

ВФП Фонд Менаџмент  
Артон Лена - CEO / CIO